



**4 Што е приведување и кога можам да бидам приведен/а?**

Приведување претставува службено дејствие кое го преземаат полициските службеници врз основа на писмена наредба издадена од надлежен суд или без писмена наредба, заради спроведување на лицето во просторите на Полицијата, друг надлежен државен орган или до местото одредено во наредбата.

**7 Колку најдолго можам да бидам задржан/а во полициска станица?**

Задржувањето може да трае најмногу 24. По истекот на 24 часа мора да те пуштат на слобода. Никако не е дозволено наместо да те пуштат на слобода да те префлат во друга полициска станица.

- » наредба од суд за доведување на лице во својство на обвинет или сведок
- » наредба од суд за присилно доведување на лице за издржување на казна затвор;
- » распишана потерница или распис доколку со истите е наредено приведување
- » наредба од суд за присилно доведување на лице за кое е донесено решение за притвор.

**5 Што мора да содржи судската наредба за приведување?**

Твое име и презиме, кривичното дело што ти се става на товар со наведување на законска одредба, основот поради кој се наредува приведувањето, службен печат и потпис од судијата кој го наредува приведувањето.

Полицаецот треба да ти ја предаде наредбата и да те повика доброволно да појдеш со него. Ако одбиеш доброволно да појдеш, може да те приведе присилно. Само по исклучок, кога се очекува активен отпор, приведувањето се врши без претходно предавање на наредбата.

**6 Кога и колку може полицијата да ме задржи во станица?**

Ако си лишен/а од слобода **без налог од суд**, полиција може да те задржи: заради утврдување на идентитетот, за проверу-

**4 Што е приведување и кога можам да бидам приведен/а?**

Приведување претставува службено дејствие кое го преземаат полициските службеници врз основа на писмена наредба издадена од надлежен суд или без писмена наредба, заради спроведување на лицето во просторите на Полицијата, друг надлежен државен орган или до местото одредено во наредбата.

Приведувањето со писмена наредба издадена од надлежен суд се врши врз основа на:

- » наредба од суд за доведување на лице во својство на обвинет или сведок
- » наредба од суд за присилно доведување на лице за издржување на казна затвор;
- » распишана потерница или распис доколку со истите е наредено приведување
- » наредба од суд за присилно доведување на лице за кое е донесено решение за притвор.

**5 Што мора да содржи судската наредба за приведување?**

Твое име и презиме, кривичното дело што ти се става на товар со наведување на законска одредба, основот поради кој се наредува приведувањето, службен печат и потпис од судијата кој го наредува приведувањето.

Полицаецот треба да ти ја предаде наредбата и да те повика доброволно да појдеш со него. Ако одбиеш доброволно да појдеш, може да те приведе присилно. Само по исклучок, кога се очекува активен отпор, приведувањето се врши без претходно предавање на наредбата.

**6 Кога и колку може полицијата да ме задржи во станица?**

Ако си лишен/а од слобода **без налог од суд**, полиција може да те задржи: заради утврдување на идентитетот, за проверу-

вање на алиби или пак ако од други причини е потребно да се соберат нужни податоци за водене на постапката.

Во рок од најмногу шест часа треба да бидеш доведен/а пред службеникот за прифат во посебно определените полициски станици, кој со решение ќе одлучи и обврзува да ти се одлучи за законитоста на лицето во просторите на Полицијата, друг надлежен државен орган или до местото одредено во наредбата.

**7 Колку најдолго можам да бидам задржан/а во полициска станица?**

Задржувањето може да трае најмногу 24. По истекот на 24 часа мора да те пуштат на слобода. Никако не е дозволено наместо да те пуштат на слобода да те префлат во друга полициска станица.

Имаш право веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишување од слобода, да бидеш изведен пред суд, кој веднаш ќе одлучи за законитоста на лишувањето од слобода.

**8 Каде да се обратам во случај на прекршување на моите права од страна на полиција?**

Народен правобранител (ул. „Димитрие Чуповски“ бр.2, Скопје; тел: 02 3129 335 лок.118; web: www.ombudsman.mk; e-mail: prpt@ombudsman.mk; Народниот правобранител има подрачни канцеларии во: Тетово, Куманово, Кичево, Битола, Штип и Струмица.)

Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди при МВР, има во секоја полициска станица на територијата на Република Македонија или пријави непосредно до Секторот.

Основен Суд Скопје 1 Скопје, судија на претходна постапка или во судот на територија на полициската станица каде е сторена повредата.

**4 Што е приведување и кога можам да бидам приведен/а?**

Приведување претставува службено дејствие кое го преземаат полициските службеници врз основа на писмена наредба издадена од надлежен суд или без писмена наредба, заради спроведување на лицето во просторите на Полицијата, друг надлежен државен орган или до местото одредено во наредбата.

**7 Колку најдолго можам да бидам задржан/а во полициска станица?**

Задржувањето може да трае најмногу 24. По истекот на 24 часа мора да те пуштат на слобода. Никако не е дозволено наместо да те пуштат на слобода да те префлат во друга полициска станица.

Имаш право веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишување од слобода, да бидеш изведен пред суд, кој веднаш ќе одлучи за законитоста на лишувањето од слобода.

**5 Што мора да содржи судската наредба за приведување?**

Твое име и презиме, кривичното дело што ти се става на товар со наведување на законска одредба, основот поради кој се наредува приведувањето, службен печат и потпис од судијата кој го наредува приведувањето.

Полицаецот треба да ти ја предаде наредбата и да те повика доброволно да појдеш со него. Ако одбиеш доброволно да појдеш, може да те приведе присилно. Само по исклучок, кога се очекува активен отпор, приведувањето се врши без претходно предавање на наредбата.

**6 Кога и колку може полицијата да ме задржи во станица?**

Ако си лишен/а од слобода **без налог од суд**, полиција може да те задржи: заради утврдување на идентитетот, за проверу-

**4 Што е приведување и кога можам да бидам приведен/а?**

Приведување претставува службено дејствие кое го преземаат полициските службеници врз основа на писмена наредба издадена од надлежен суд или без писмена наредба, заради спроведување на лицето во просторите на Полицијата, друг надлежен државен орган или до местото одредено во наредбата.

**7 Колку најдолго можам да бидам задржан/а во полициска станица?**

Задржувањето може да трае најмногу 24. По истекот на 24 часа мора да те пуштат на слобода. Никако не е дозволено наместо да те пуштат на слобода да те префлат во друга полициска станица.

Имаш право веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишување од слобода, да бидеш изведен пред суд, кој веднаш ќе одлучи за законитоста на лишувањето од слобода.

**5 Што мора да содржи судската наредба за приведување?**

Твое име и презиме, кривичното дело што ти се става на товар со наведување на законска одредба, основот поради кој се наредува приведувањето, службен печат и потпис од судијата кој го наредува приведувањето.

Полицаецот треба да ти ја предаде наредбата и да те повика доброволно да појдеш со него. Ако одбиеш доброволно да појдеш, може да те приведе присилно. Само по исклучок, кога се очекува активен отпор, приведувањето се врши без претходно предавање на наредбата.

**6 Кога и колку може полицијата да ме задржи во станица?**

Ако си лишен/а од слобода **без налог од суд**, полиција може да те задржи: заради утврдување на идентитетот, за проверу-

**#ПРО  
ТЕСТИ  
РАМ**

**#ПРО  
ТЕСТИ  
РАМ**

**#ПРО  
ТЕСТИ  
РАМ**

**#ПРО  
ТЕСТИ  
РАМ**